

Досие на годишен план

За период 2022 - Верзија 1

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Општина Петровец**

I.1.2) Адреса: ул.,, 1“ 66

I.1.3) Град и поштенски код: **Петровец 1043**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Дарко Тинтоски**, адреса на е-пошта: **javninabavki@petrovec.gov.mk** телефон/факс: **02 2562 240/**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Органи на единиците на локалната самоуправа - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: Планирани набавки во годишниот план

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Проценета вредност	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Електрична енергија	09310000-5	Стоки	Отворена постапка	4.237.288,00 ден.	Јануари		
Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1)	09135100-5	Стоки	Набавки од мала вредност	222.034,00 ден.	Јануари		
Горива и масла (моторни возила)	09132100-4	Стоки	Набавки од мала вредност	600.000,00 ден.	Јануари		
Канцелариски материјали	30190000-7	Стоки	Набавки од мала вредност	150.000,00 ден.	Јануари		
Набавка, транспорт и монтажа на фекални пумпи	44000000-0	Стоки	Набавки од мала вредност	600.000,00 ден.	Јануари		
Купување на друга опрема	44000000-0	Стоки	Поедноставена отворена постапка	1.186.440,00 ден.	Февруари		
Купување на информатичка опрема	30200000-1	Стоки	Набавки од мала вредност	254.237,00 ден.	Февруари		
Ситен инвентар и други материјали	44000000-0	Стоки	Набавки од мала вредност	296.610,00 ден.	Февруари		
Купување на моторни возила	34110000-1	Стоки	Поедноставена отворена постапка	1.694.915,00 ден.	Март		
Купување на камиони	34100000-8	Стоки	Отворена постапка	3.389.830,00 ден.	Март		
Прехрамбени продукти и пијалоци	15000000-8	Стоки	Набавки од мала вредност	194.915,00 ден.	Септември		
Средства за одржување на хигиена	33700000-7	Стоки	Набавки од мала вредност	84.746,00 ден.	Септември		

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Проценета вредност	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Чистење на градежен шут и отпад	90000000-7	Услуги	Поедноставена отворена постапка	1.200.000,00 ден.	Јануари		
Изработка на проектна документација за изградба на управна (општинска) зграда на Општина Петровец	71000000-8	Услуги	Поедноставена отворена постапка	1.200.000,00 ден.	Јануари		
Транспорт на луѓе	60170000-0	Услуги	Набавки од мала вредност	254.237,00 ден.	Февруари		
Геодетски услуги	71410000-5	Услуги	Поедноставена отворена постапка	1.694.915,00 ден.	Февруари		
Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	90670000-4	Услуги	Набавки од мала вредност	150.000,00 ден.	Март		
Надзор над изградбата	71520000-9	Услуги	Набавки од мала вредност	296.610,00 ден.	Март		
Поправка и одржување на софтверска и хардверска опрема	50300000-8	Услуги	Набавки од мала вредност	254.237,00 ден.	Септември		
Поправка и сервисирање на лесни возила (вклучувајќи резервни делови, гуми)	50100000-6	Услуги	Набавки од мала вредност	296.610,00 ден.	Септември		

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Проценета вредност	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Изградба на капацитети за водоснабдување	45000000-7	Работи	Поедноставена отворена постапка	1.694.915,00 ден.	Јануари		
Хоринзонтално бушење под локални патишта и улици	45000000-7	Работи	Набавки од мала вредност	600.000,00 ден.	Јануари		
Набавка, транспорт и вгардување на тампонски слој	45000000-7	Работи	Поедноставена отворена постапка	2.542.373,00 ден.	Јануари		
Реконструкција на пешачка и велосипедска патека во н.м. Петровец	45000000-7	Работи	Поедноставена отворена постапка	5.932.203,00 ден.	Февруари		
Изградба на управна (општинска) зграда на Општина Петровец	45000000-7	Работи	Поедноставена отворена постапка	12.711.864,00 ден.	Февруари		
Изградба и реконструкција на јавно осветлување	45000000-7	Работи	Поедноставена отворена постапка	1.200.000,00 ден.	Март		

Датум на првична објава на ЕСЈН **05.01.2022**

Датум на објава на верзија **05.01.2022 09:54**